

**ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА 2026 ГОДИНА**

Скопје, декември 2025 година

СОДРЖИНА

I. В О В Е Д	3
I. Макроекономско сценарио за 2026 година во Република Северна Македонија	5
II. Основи на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити во 2026 година	7
II.1 Планирана динамика на движење на депозитната база на членките на Фондот во делот на средствата на население во текот на 2026 година	8
II.2 Планирана месечна динамика на движење и состојба на инвестиционото портфолио на Фондот за осигурување на депозити во 2026 година	10
III. Планирани билансни резултати на Фондот за осигурување на депозити во 2026 година	13
III.1 Биланс на состојба	13
III.2 План на Биланс на успех за период од 01.01 до 31.12.2026 година	18

I. ВОВЕД

Фондот за осигурување на депозити е специјализирана финансиска институција, во сопственост на Република Северна Македонија, основана во 1997 година со посебен закон и функционира како небуџетска, самофинансирачка и профитабилна државна институција. Целта на постоењето на Фондот е осигурување на депозитите на населението и обесштетување на осигурените депозити во банките, филијалите на странски банки, штедилниците во случај на настанување на ризичен настан. Фондот е регистриран со дејност согласно Законот за трговски друштва (65.12 неживотно осигурување).

Основна задача на Фондот е да овозможи брзо, транспарентно и безбедно обесштетување на депонентите во случај Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија да и ја одземе дозволата за работа на некоја банка, филијала на странска банка или штедилница, т.е. во случај на настанување на ризичен настан. Фондот за осигурување на депозити, ги осигурува депозитите на населението во банкарскиот сектор во државата и совесно и продуктивно располага со средствата кои ги наплаќа од банките, филијалите на странски банки и штедилниците по основ на премии за осигурување на депозити, со што овозможува оплодување на средствата и континуирано зајакнување на фондовите за сигурност, кои се користат за обесштетување на депонентите во случај на настанување на ризичен настан.

Фондот за осигурување на депозити е еден од најважните столбови во одржувањето на финансиската стабилност, заедно со другите институции кои учествуваат во креирањето и водењето на фискалната и монетарната политика на државата. Оттука, важно е неговото учество во системските анализи, предвидувања и симулации на можни ризични настани со цел гарантирање на сигурноста на депозитите на граѓаните.

Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2026 година е креиран во насока на ефикасно организирање и спроведување активности кои се важни за остварување на двата основни процеси заради кои е формиран Фондот, како и во насока на нивно осовременување, подобрување на ефикасноста и ефективноста на услугите на Фондот. Во текот на 2026 година, Фондот ќе продолжи да спроведува промотивни активности со кои ќе придонесе за подигнување на финансиската едукација и свесноста во јавноста за постоење на систем за осигурување на депозити со што и ќе влијае врз зајакнување на довербата во банкарскиот систем кој е столб за развој на економијата во државата.

Инвестициите како една од главните активности на Фондот, ќе продолжат да се спроведуваат согласно инвестиционите политики за одржување на силно, ниско-ризично и безбедно инвестициско портфолио.

Во текот на 2026 година, Фондот ќе ја продолжи и ќе ја зајакне соработката со меѓународните институции, Европскиот форум на осигурители на депозити и Меѓународната асоцијација на осигурители на депозити. Исто така, планирано е да се одржува успешна соработка со сите значајни домашни институции и организации од финансискиот и банкарскиот сектор. Фондот за осигурување на депозити ќе работи на активности кои соодветствуваат на новите европски политики за осигурување на депозити.

Крајната цел на сите активности кои ги спроведува Фондот е зајакнување и модернизирање на системот за осигурување и обесштетување на депонентите и приближување кон Европската Директива за осигурување на депозити (DIRECTIVE 2014/49/EU).

Со цел реализирање на деловните активности, при изготвување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2026 година во предвид се земени следниве параметри:

а) важечката законска регулатива; б) економските политики на Владата и макроекономските индикатори и проекции за 2025 година; в) зајакнување на регионалната соработка и соработката со развиените европски држави со цел приближување кон европските трендови; г) зајакнување на соработката со НБРСМ, Министерството за финансии, Македонската банкарска асоцијација и другите финансиски и банкарски институции важни за одржување на финансиската стабилност во Република Северна Македонија.

I. Макроекономско сценарио за 2026 година во Република Северна Македонија

Според OECD, глобалниот раст во 2025 година ќе стагнира околу 2,9%, исто колку што се предвидува и за 2026 година, при што трговската политика и неизвесноста остануваат главни ризици.¹ Меѓутоа, според ММФ, има пооптимистички предвидувања за повисок раст при што се проектира глобален раст од 3,1% во 2026 година.² Светската банка, пак, предупредува дека перспективите за економии во развој се слаби. Во извештајот „Global Economic Prospects“, за глобалната економија се предвидува раст од 2,7% и во 2025 и во 2026 година.³ Светскиот раст минимално ќе забави и од 3,3% минатата година ќе се сведе на 3,2% во 2025 година и 3,1% во 2026 година, по што ќе забрза искачувајќи се на 3,2% во 2027 година.⁴

Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот производ во Република Северна Македонија, во второто тримесечје од 2025 година е 3,4 % во однос на истото тримесечје од 2024 година. Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално е зголемен за 6,4 %, а увозот на стоки и на услуги исто така бележи зголемување во номинален износ од 7,3 %.⁵ Најновите проекции упатуваат на раст на БДП од 3,5% во 2025 година (3% во април), којшто на среден рок ќе забрза искачувајќи се на 4% во периодот 2026 – 2027 година (непроменето во однос на априлските проекции). Просечната стапка на инфлација во 2025 година ќе изнесува 3,9%, а во понатамошниот период на проекциите ќе се движи по патека на надолно приспособување и враќање кон историскиот просек. Инфлацијата во 2025 година ќе биде под влијание на растот на цените на храната, при сè уште инертна базична инфлација и одредено стабилизирање на цените на енергенсите. Во наредниот период, инфлацијата ќе се сведе на 2,5% во 2026 и 2,0% на среден рок. Се очекува дека увозните цени ќе придонесат за надолно придвижување на домашната инфлација во 2026 година.⁶ Се очекува дека депозитите ќе остварат солидни стапки на раст во текот на целиот период на проекцијата, при поволни услови за штедење, стабилни очекувања и јакнење на довербата, очекуван раст на расположливиот доход на населението, како и ефекти од мерките преземени од Народната банка за натамошно поттикнување на штедењето во домашна валута.⁷ На крајот на 2025 година, се очекува годишен раст на вкупните депозити во банкарскиот сектор во Македонија од 9,5%, а на среден рок, за периодот од 2026 до 2028 година, солиден раст којшто би изнесувал 7,6%, во просек.⁸

Во проектирањето на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2026 година, најважни се движењата на депозитите на населението кои ги осигурува и обесштетува Фондот за осигурување на депозити, а во предвид се земаат и други фактори:

¹ Извор: OECD, press release: Global economic outlook shifts as trade policy uncertainty weakens growth, 3 јуни 2025

² Извор: IMF / World Economic Outlook, јули 2025

³ Извор: World Bank, Global Economy Stabilizes, But Developing Economies Face Tougher Slog, јануари 2025

⁴ Извор: Народна банка на Република Северна Македонија

⁵ Извор: Државен завод за статистика

⁶ Извор: Народна банка на Република Северна Македонија

⁷ Извор: Народна банка на Република Северна Македонија

⁸ Извор: Народна банка на Република Северна Македонија

- Прогнозите за макроекономските движења и монетарната политика во Република Северна Македонија за 2026 година;
- Планирана динамика на движење на депозитите на населението во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија за 2026 година;
- Планирана месечна динамика за движење и состојбата на инвестиционото портфолио на Фондот за осигурување на депозити за 2026 година;
- Проценети билансни резултати во 2026 година.

Во текот на 2026 година, Фондот за осигурување на депозити ќе продолжи да ги спроведува редовните деловни активности преку кои се остваруваат неговите основните цели, стратегии и мисијата за која е основан, при тоа водејќи сметка за спроведување на мерките и активностите за ефикасно и ефективно работење, евалуација на постигнатите цели и воспоставување на висок степен на контрола на работењето.

II. Основи на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити во 2026 година

При подготовката на Финансискиот план на Фондот за осигурување, извршена е сеопфатна анализа на месечната динамика на депозитите, нивната валутна и рочна структура како и движењето на депозитната база на населението во банкарскиот сектор во 2025 година. Врз основа на оваа анализа е изготвена проекција за движење на депозитите на населението во 2026 година, која претставува основа за предвидување на приливите по основ на премија за осигурување и планирање на инвестиционите активности на Фондот во 2026 година. Проектираните движења овозможува подготовка на реална рамка за управување со средствата на Фондот.

Финансискиот план за 2026 година се заснова на следните клучни параметри:

- Проектиран годишен раст на депозитите на население од 9,5%, со што на крајот на 2026 година депозитната база се очекува да достигне 491.499.812 илјади денари;
- Очекувана наплата на премија за осигурување во вкупен износ од 1.165.370 илјади денари;
- Планиран номинален раст на инвестиционото портфолио од 8% во однос на 2025 година;
- Проектирани приходи од камата од нови државни записи по просечна каматна стапка од 3,6%, со вкупен износ од 898.421 илјади денари (од кои 454.077 илјади денари достасуваат во 2026 година).
- Надоместок за банките – посредници за извршеното посредување при купување на записите во износ од 458 илјади денари.
- Проектирани оперативни трошоци на Фондот од 62.707 илјади денари годишно, како и 81.465 илјади денари за аконтативна уплата на данок на добивка.

Горенаведените параметри се детално елаборирани во деловите II.1 и II.2 од глава II од Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2026 година.

II.1 Планирана динамика на движење на депозитната база на членките на Фондот во делот на средствата на население во текот на 2026 година

Планираното движење на депозитната база за 2026 година е изработено врз основа на реалистични економски претпоставки и трендови утврдени во текот на 2025 година. Очекуваниот годишен раст на депозитната маса изнесува 9.5%, а вкупните депозити на населението на крајот на 2026 година се проектирани на 491.499.812 илјади денари (Табела 1).

Табела 1: Преглед на остварена динамика на депозитна маса на население во 2025 година и планирана месечна динамика во 2026 година

во илјади денари


Датум	Депозити 2025 година реална состојба	Планирана динамика на пораст на депозити за 2025 година (во %)	Остварена динамика на пораст на депозити во 2025 година (во %)	Датум	Планирани депозити за 2026 година	Планирана динамика на пораст на депозити за 2026 година
31.12.2024	410.274.190			*31.12.2025	448.965.888	
31.01.2025	411.003.741	0,10	0,18%	31.01.2026	449.863.819	0,20%
29.02.2025	413.958.047	1,00	0,72%	28.02.2026	453.012.866	0,70%
31.03.2025	413.606.095	0,20	-0,09%	31.03.2026	453.465.879	0,10%
30.04.2025	421.804.310	1,50	1,98%	30.04.2026	462.081.731	1,90%
31.05.2025	425.293.944	0,40	0,83%	31.05.2026	466.240.466	0,90%
30.06.2025	425.281.237	0,50	-0,003%	30.06.2026	466.706.707	0,10%
31.07.2025	429.554.292	0,60	1,00%	31.07.2026	471.840.481	1,10%
31.08.2025	431.390.106	1,00	0,43%	31.08.2026	473.727.843	0,40%
30.09.2025	436.308.471	0,50	1,14%	30.09.2026	478.465.121	1,00%
31.10.2025	440.992.739	0,60	1,07%	31.10.2026	482.771.307	0,90%
30.11.2025	444.520.681	0,80	0,80%	30.11.2026	486.633.478	0,80%
31.12.2025	448.965.888	1,00	1,00%	31.12.2026	491.499.812	1,00%
Вкупно		8,5%	9,4%			9,5%

*износот и процентот на раст изразени во месец ноември и декември, 2025 година се дадени како очекувања (проекција) од причина што во моментот на подготовка на Финансискиот план за 2026 година нема достапни реални податоци за анализа.

Согласно остварениот пораст на депозити во 2025 година и погоре дадените макроекономски индикатори за 2026 година, за 2026 година е проектиран годишен раст на депозитна база од 9,5%.

Трендот на движење на депозитите за 2025 година и проекцијата за 2026 година графички е прикажан во Графикон 1.

Графикон 1: Динамика на депозити на население за 2025 година и проекција на динамика на депозити на население за 2026 година



Врз основа на проектираната депозитна база, Фондот очекува наплата на премија во 2026 година во износ од 1.165.370 илјада денари. (Табела 2).

Табела 2: Очекувана наплата на премија од членките на Фондот и нивото на покриеност на Фондот во текот 2026 година

во илјади денари

Датум	Предвидена состојба на депозити во текот на 2026 година	Стапка на премија (%)	Месечен износ на премија	Ниво на покриеност (target ratio)
*31.12.2025	448.965.888			
31.01.2026	449.863.819	0,25%	93.535	5,2
28.02.2026	453.012.866	0,25%	93.722	5,2
31.03.2026	453.465.879	0,25%	94.378	5,3
30.04.2026	462.081.731	0,25%	94.472	5,2
31.05.2026	466.240.466	0,25%	96.267	5,2
30.06.2026	466.706.707	0,25%	97.133	5,2
31.07.2026	471.840.481	0,25%	97.231	5,2
31.08.2026	473.727.843	0,25%	98.300	5,2
30.09.2026	478.465.121	0,25%	98.693	5,2
31.10.2026	482.771.307	0,25%	99.680	5,2
30.11.2026	486.633.478	0,25%	100.577	5,2
31.12.2026	491.499.812	0,25%	101.382	5,2
Вкупна годишна премија за 2026 година			1.165.370	

*износот изразен за месец декември 2025 година е даден како очекувања (проекција) од причина што во моментот на подготовка на финансискиот план за 2026 година нема достапни реални податоци за анализа.

II.2 Планирана месечна динамика на движење и состојба на инвестиционото портфолио на Фондот за осигурување на депозити во 2026 година

Во согласност со Законот за Фондот за осигурување на депозити и Правилникот за инвестиционата политика на Фондот, Фондот во 2026 година ќе ги инвестира расположливите парични средства (паричните средства од наплата на премија, парични средства од достасани записи и приходите по основ на пласманите во хартии од вредност) во државни хартии од вредност со рок на достасување од 364 денови, согласно календарот на аукции на Министерството за финансии.

Инвестициониот план за 2026 година се базира на следните претпоставки:

- ❖ 9,5% раст на депозити на население;
- ❖ 0,25% годишна стапка на премија; и
- ❖ 3,6% просечна годишна каматна стапка на 12-месечните државни записи
- ❖ Вкупни оперативни трошоци од 62.707 илјади денари годишно и 81.465 илјади денари годишно по основ на обврска за аконтативна уплата на данок на добивка од работењето на Фондот.

Вкупните парични средства од наплата на премија во 2026 година ќе изнесуваат 1.167.370 илјади денари и заедно со износот на достасаните записи во секој месец од годината во износ од 23.680.000 илјади денари како и приходите од камата од пласманите во државни записи ќе бидат инвестирани во државни записи со што вкупната состојба на инвестиционото портфолио на крајот на 2026 годината се планира да изнесува 25.580.000 илјади денари (сегашна вредност, 25.104.470 илјади денари) што претставува раст од 1.900.000 илјади денари односно раст од 8% во однос на 2025 година.

Согласно инвестицискиот план за 2026 година, Фондот од инвестиции во нови записи ќе приходува вкупна камата во износ од 898.421 илјади денари (422.891 илјади денари во 2026 година и 475.530 илјади денари во 2027 година).

Динамиката и номиналните вредности на достасаните државни записи и на планираните нови државни записи и каматата по месеци во 2026 година и 2027 година е прикажана во Табелата 3.

Табела 3: План на инвестиционото портфолио на Фондот за 2026 година

во илјади денари

- 2026 година (месеци) - 12 месечни државни записи	Достасани записи	Нови записи	Каматна стапка	Камата			Провизија за банка- купувач
	во номинална вредност			камата до 31.12.2026	камата во 2027	вкупно камата до доспевање	
состојба на 31.12.2025	23.680.000						
јануари	970.000	1.090.000	3,60%	37.442	841	38.283	30,5
	23.800.000						
февруари	1.280.000	1.410.000	3,60%	44.896	4.626	49.522	30,5
	23.930.000						
март	3.630.000	3.840.000	3,60%	111.896	22.972	134.868	30,5
	24.140.000						
април	2.460.000	2.630.000	3,60%	67.756	24.615	92.371	30,5
	24.310.000						
мај	1.500.000	1.640.000	3,60%	37.820	19.780	57.600	30,5
	24.450.000						
јуни	80.000	170.000	3,60%	3.461	2.510	5.971	30,5
	24.540.000						
јули	1.180.000	1.320.000	3,60%	22.416	23.945	46.361	30,5
	1.200.000	1.240.000	3,60%	18.545	25.006	43.551	30,5
	24.720.000						
август	160.000	260.000	3,60%	3.362	5.770	9.132	30,5
	24.820.000						
септември	2.000.000	2.160.000	3,60%	25.010	50.854	75.864	30,5
	24.980.000						
октомври	1.500.000	1.650.000	3,60%	13.533	44.419	57.951	30,5
	1.730.000	1.780.000	3,60%	12.194	50.323	62.517	30,5
	25.180.000						
ноември	3.200.000	3.380.000	3,60%	16.307	102.406	118.712	30,5
	1.300.000	1.380.000	3,60%	4.794	43.675	48.468	30,5
	25.440.000						
декември	1.490.000	1.630.000	3,60%	3.460	53.789	57.249	30,5
	25.580.000						
Вкупна состојба на 31.12.2026	25.580.000			422.891	475.530	898.421	458
Сегашна вредност на 31.12.2026	25.104.470						

Фондот во 2026 година ќе приходува вкупно камата во износ од 876.968 илјади денари по основ на камата на недоспеани записи од 2025 година кои ќе достасаат во 2026 година во износ од 454.077 илјади денари и камата по основ на нови записи од 2026 година која ќе достаса во 2026 година во износ од 422.891 илјади денари, а за учество на аукции на државни записи ќе плати надоместок на банките - посредници за извршеното посредување при купување на записите во износ од 458 илјади денари. (Табела 4)

Табела 4: Преглед на планот на приходи од каматата по основ на државни записи и на провизија за посредување за купување на записи во 2026 година

во илјади денари

О П И С	состојба	
1. Состојба на државните записи (12-месечни државни записи)	Номинална вредност	сегашна вредност
Состојба на државните записи на 31.12.2025 година	23.680.000	
Нови државни записи во 2026 година	1.900.000	
Состојба на државните записи на 31.12.2026 година	25.580.000	25.104.470
2. Камата по основ на државни записи	2026 год.	2027 год.
2.1. Камата по основ на недостасани записи од 2025 година	454.077	
2.2. Камата по основ на нови записи во 2026 година:		
-Камата на нови записи што достасува во 2026 годи	422.891	
-Камата на нови записи што достасува во 2027 годи		475.530
Вкупно камата 2026:	876.968	
3. Провизија за купување државни записи	458	

Во согласност со Правилникот за инвестиционата политика на Фондот, вкупниот износ на инвестиционото портфолио на Фондот на крајот на секој месец нема да надмине 99% од вкупните средства на Фондот што претставува збир на состојбата на вкупните парични средства, состојбата на хартиите од вредност на Фондот и побарувањата по основ на премии. Под состојба на хартиите од вредност се зема вредносното усогласување на државните записи во сметководствената евиденција на Фондот (сегашна состојба) на крајот на секој месец. Инвестирањето на средствата се врши преку сметката на Фондот во НБРСМ.

Акумулираната вредност на портфолиото на хартии од вредност и расположливите ликвидни средства на сметката на Фондот претставуваат клучна компонента во пресметката на целното ниво (таргет пропорцијата) на Фондот, односно неговиот однос кон вкупните депозити на население во банките и штедилниците. Во 2026 година, овој сооднос е планирано да изнесува 5,2% односно да се движи во опсег од 5,25% во месец јануари до 5,16% во месец декември.

III. Планирани билансни резултати на Фондот за осигурување на депозити во 2026 година

Деловната активност на Фондот се презентира преку проектирање на билансните резултати кои се очекува да се остварат на крајот на 2026 година. Една од основните цели на Фондот е зголемување на добивката заради обезбедување финансиски средства потребни за оплодување на капацитетите на Фондот за реализирање на основните негови функции, а тоа се осигурување на депозитите на населението и обесштетување на депонентите во случај на ризичен настан кај некоја од членките - банки и штедилници.

Согласно предвидувањата за макроекономските движења и насоките на макроекономската политика на Владата на Република Северна Македонија за 2026 година, согласно календарот за аукции на државните записи организирани од страна на Министерството за финансии, како и предвидените потреби на Фондот за непречено одвивање на деловната активност се проектирани вредностите по категории во Билансот на состојба и Билансот на успех на Фондот за 2026 година.

III.1 Биланс на состојба

Износот на вкупниот биланс на крајот на 2026 година ќе изнесува 25.393.477 илјади денари. Вкупниот биланс на крајот на 2025 година изнесува 23.483.375 илјади денари. Планиран е пораст од 1.910.102 илјади денари или 8,13%. Планираниот пораст на билансот најмногу се должи на учеството на државните записи во вкупната структура на средства.

1. Структура на средствата во план на Биланс на состојба на ден 31.12.2026 година

Структурата на средствата во Билансот на состојба ја сочинуваат четири групи на категории на средства:

- 1.1 „Нематеријални средства“, софтверски програми и слични права потребни за квалитетно извршување на деловните активности;
- 1.2 „Материјални средства“ кои ги опфаќаат вредноста на сопствениот деловен простор заедно со опремата (основни средства) во кој се остварува деловната активност на Фондот за осигурување на депозити;
- 1.3 „Вложувања“ кои се чуваат до доспевање и кои го сочинуваат инвестиционото портфолио на Фондот; и
- 1.4 „Парични средства, побарувања, разграничувања“ кои ги опфаќаат средствата кои се чуваат во НБРСМ, во деловните банки за оперативни потреби и во благајната на Фондот. Воедно, во оваа група се вклучени и активните временски разграничувања.

Вредностите по категории на средства на страната на активата претставени се во Табела бр.5.

Табела бр.5 Структура на средствата во план на Билансот на состојба на ден 31.12.2026 година

во илјади денари

Опис	План 31.12.2025	%	Состојба 30.11.2025	%	Проекција 31.12.2025	%	План 31.12.2026	%	Индекс 8/2	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СРЕДСТВА	23.236.445	100,00	23.330.143	0,00	23.483.375	100,00	25.393.477	100,00	109,28	108,13
<i>Нематеријални средства</i>	6.452	0,03	207	0,00	201	0,00	5.490	0,02	85,09	2.731,34
Софтвер и слични права	6.452	0,03	207	0,00	201	0,00	5.490	0,02	85,09	2.731,34
<i>Материјални средства</i>	20.182	0,09	17.918	0,08	18.030	0,08	19.657	0,08	97,40	109,02
Недвижности	15.409	0,07	15.477	0,07	15.409	0,07	14.601	0,06	94,76	94,76
Опрема	4.773	0,02	2.441	0,01	2.621	0,01	5.056	0,02	105,93	192,90
<i>Вложувања</i>	22.972.514	98,86	23.073.470	98,90	23.226.136	98,90	25.104.698	98,86	109,28	108,09
Дванаесетмесечни записи	22.972.514	98,86	23.073.470	98,90	23.226.136	98,90	25.104.698	98,86	109,28	108,09
<i>Парични средства, побарувања, разграничувања</i>	237.297	1,02	238.548	0,00	239.008	1,02	263.632	1,04	111,10	110,30
Парични средства	237.297	1,02	236.773	1,01	238.927	1,02	263.552	1,04	111,06	110,31
1.Парични средства во банки	237.274	1,02	236.620	1,01	238.821	1,02	263.524	1,04	111,06	110,34
2.Бизнис картичка	10	0,00	149	0,00	90	0,00	15	0,00	150,00	16,67
3.Благајна	13	0,00	4	0,00	16	0,00	13	0,00	100,00	81,25
Побарувања	0	0,00	1.775	0,01	81	0,00	80	0,00		0,00
1.Побарувања по основ премии	0	0,00	1.747	0,01	0	0,00	0	0,00		0,00
2.Останати побарувања	0	0,00	28	0,00	81	0,00	80	0,00		0,00
3.Аконтации на данок на добивка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00
Разграничувања	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00		0,00
1.АВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00

1.1 Нематеријални средства

Во категоријата “нематеријални средства” се вклучени софтверски апликации и веб страната на Фондот. За 2026 година вкупната вредност на нематеријалните средства се планира да изнесува 5.490 илјади денари.

Во текот на 2026 година се планира набавка, изработка, имплементација, обука и користење на нова, модерна веб-страница која ќе овозможи двонасочна комуникација со корисниците и ќе вклучува ВИ алатки (чатбот, AI-пребарување). Новата страница ќе биде едноставна, интуитивна и привлечна за користење. На корисниците ќе им овозможи брз, лесен и јасен пристап до сите информации и одговори поврзани со прашања од областа на осигурувањето на депозити. Од друга страна, на тимот на Фондот ќе му овозможи користење на современи алатки за креирање интересна и информативна содржина. Веруваме дека со ова ќе придонесеме за поголема транспарентност, полесен пристап до значајни податоци за граѓаните и модерни канали за комуникација, усогласени со дигиталната трансформација на општеството. За модернизацијата на веб-страницата се издвојуваат 1.200 илјади денари.

Во рамките на оваа категорија планираме набавка на претплата на професионални софтвери за анимација и видео продукција во износ од 20 илјади денари годишно, како и претплата на лиценциран Office Microsoft пакет во вредност од 18 илјади денари годишно.

Дополнително, Фондот планира да изготви техничка спецификација и да спроведе постапка за набавка на ново софтверско решение за модернизација и автоматизација на деловните активности. Предвидени се средства во износ од 5.500 илјади денари за развој, имплементација и одржување на новиот систем, како и 610 илјади денари за надградба на постојното софтверско решение што се користи за автоматизирано спроведување на деловните процеси во Фондот.

1.2 Материјални средства

Категоријата „Материјални средства“ го претставува деловниот простор, сопственост на Фондот во кој се остварува деловната активност. Според планот за 2026 година се предвидува неговата вредност на крајот на 2026 година да изнесува 19.657 илјади денари или зголемување на вредноста од 9,02%.

Во категоријата материјални средства е опфатена и вредноста на опремата. Вредноста на постојната опрема се намалува согласно пресметките за амортизација. Вкупната планирана вредност на ставката „опрема“ за 2026 година изнесува 5.056 илјади денари.

Во текот на 2026 година се планира набавка на следната опрема:

- компјутерска опрема: 6 компјутери, 3 стандардни принтери, 2 мултифункционални принтери и 3 монитори (570 илјади денари);
- мултифункционален фотокопир (100 илјади денари);
- нов систем за видео надзор (150 илјади денари);
- нова телекомуникациска мрежа во Фондот, поставување нова телефонска централа и мрежна инфраструктура за интернет (1.600 илјади денари);
- канцелариски мебел: 460 илјади денари за набавка планирана уште во 2025 година и дополнителни 600 илјади денари за нов мебел согласно тековните потреби;
- ново моторно возило (1.300 илјади денари)*.

*Возилото Volkswagen Passat, кое е во сопственост на Фондот за осигурување на депозити, е произведено во 2016 година. Со оглед на возраста на возилото, неговата амортизација и дотраеност значително напредуваа, што резултира со постојано зголемени трошоци за сервисирање и одржување. Анализата на досегашните расходи покажува дека тековните сервисни интервенции стануваат финансиски неоправдани и неефикасни, имајќи предвид дека во иднина се очекува уште поголем пораст на овие трошоци.

Оттаму, порационално е постојното возило да се продаде и да се пристапи кон набавка или лизинг на мало службено возило со ниска потрошувачка на гориво и пониски трошоци за одржување. Овој пристап ќе доведе до намалување на оперативните трошоци, повисока ефикасност и финансиска оправданост на долгорочен план.

Во изминатиот период, Фондот за осигурување на депозити во повеќе наврати се обрати до Агенцијата за управување со одземен имот за обезбедување возило, но Агенцијата не располагаше со соодветни возила за доделување на Фондот, бидејќи приоритет им имаа институциите финансирани од Буџетот на Република С. Македонија кои имаат поголема и поитна потреба за возило. Во една прилика беше понудено дотраено возило, чија поправка и

редовно сервисирање би генерирале повисоки трошоци од тековното одржување на возилото кое Фондот веќе го поседува.

Затоа набавката или лизингот на ново, економично службено возило претставува финансиски оправдана и неопходна мерка за оптимизација на оперативните расходи и обезбедување ефикасно функционирање на Фондот за осигурување на депозити.

За новата опрема што ќе биде набавена во 2026 година, планирана е соодветна амортизација во износ од 2.066 илјади денари, пресметана заклучно со 31.12.2026 година.

1.3 Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Во структурата на Билансот на состојба, на страната на активата и во текот на 2026 година доминантно учество од 98,86% се планира да има категоријата на средства „вложувања во хартии од вредност“ (проекција за 31.12.2025: 98,90%). За истите се планира да го зголемат обемот за 1.878.562 илјади денари (сегашна вредност) или 8,09% во однос на остварениот обем на крајот на 2026 година како резултат на утврдената политика на инвестирање од 99%.

1.4 Парични средства, побарувања, разграничувања

Втора по големина категорија на средства на страната на активата се „Паричните средства, побарувањата и разграничувања“. Оваа категорија во билансот во 2026 година се очекува да изнесува 263.633 илјади денари.

Во рамките на оваа категорија највисок процент на застапеност припаѓа на ставката „Парични средства“ која ги означува паричните средства во износ од 263.553 илјади денари (проекција за 31.12.2025: 238.927 илјади денари).

Останатите парични средства на Фондот се бизнис картичка 15 илјади денари, 13 илјади денари во благајна.

2. Структура на капитал и резерви и обврски во план на Биланс на состојба на ден 31.12.2026 година

Структура на капитал и резерви и обврски во план на Билансот на состојба на ден 31.12.2026 година ја сочинуваат две категории:

2.1 Капитал и резерви

Во оваа група се вклучени капиталот на Фондот за осигурување на депозити, резервите за сигурност и нераспределената добивка остварена во претходната година, која по годишната сметка во полн износ согласно законска обврска, се распределува во фондот за сигурност на Фондот.

2.2 Тековни обврски

Во оваа група спаѓаат обврските кон добавувачи.

Структурата и планираната вредност на овие категории презентирани е во табела број 6.

Табела бр.6 Структура на капитал и резерви и обврски во план на Биланс на состојба

во илјади денари

Опис	План 31.12.2025	%	Состојба 30.11.2025	%	Проекција 31.12.2025	%	План 31.12.2026	%	Индекс 8/2	Индекс 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	23.236.445	100,00	23.330.143	100,00	23.483.375	100,00	25.393.477	100,00	109,28	108,13
<i>Капитал и резерви</i>	22.846.103	98,32	22.968.841	98,45	23.118.503	98,45	25.016.669	98,52	109,50	108,21
Уплатен капитал	10.300	0,04	10.300	0,04	10.300	0,04	10.300	0,04	100,00	100,00
Фонд за сигурност	22.163.141	95,38	22.323.092	95,68	22.415.891	95,45	24.273.573	95,59	109,52	108,29
Добивка за годината	672.662	2,89	635.449	2,72	692.312	2,95	732.796	2,89	108,94	105,85
<i>Тековни обврски</i>	390.342	1,68	361.302	1,55	364.872	1,55	376.808	1,48	96,53	103,27
Обврски за обесштетување	355.382	1,53	354.858	1,52	354.658	1,51	359.296	1,41	101,10	101,31
Останати обврски	34.960	0,15	6.444	0,03	10.214	0,04	17.512	0,07	50,09	0,00
1. Останати краткорочни обврски	34.960	0,15	6.444	0,03	10.214	0,04	17.512	0,07	50,09	0,00
2. ПВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00

2.1 Капитал и резерви

2.1.1 Капитал

Капиталот на Фондот во износ од 10.300 илјади денари е во сопственост на Република Северна Македонија и во 2026 година се планира да го задржи нивото од претходните години.

2.1.2 Фонд за сигурност

Ставката - „фонд за сигурност“ се предвидува да достигне износ 24.273.573 илјади денари или зголемување за 8,29%, односно за 1.857.682 илјади денари ќе ја надмине проекцијата за 31.12.2025 година (22.415.891 илјади денари).

2.1.3 Акумулирана добивка

Деловната активност во 2026 година ќе резултира со добивка од 732.796 илјади денари (проекција за 2025: 692.312 илјади денари) или зголемување од 5,85% во однос на добивката проектирана за 2025 година.

Добивката која ја остварува Фондот е резултат од каматите остварени од вложувањето во хартии од вредност.

2.2 Тековни обврски

2.2.1 Обврски за штети

Обврските за штети во 2026 ќе достигнат износ од 359.296 илјади денари по основ на обесштетување на депоненти од Еуростандард банка ад Скопје во стечај (проекција за 31.12.2025: 354.658 илјади денари).

III.2 План на Биланс на успех за период од 01.01 до 31.12.2026 година

Ефектите од реалното планирање и реализирање на деловната активност за 2026 година се очекува да се ефектуира во приходи од Билансот на успех, а особено во остварувањето на добивка. Врз основа на предвидените параметри во сите сегменти од работењето на Фондот со планот за 2026 година се очекува:

- Вкупните приходи да се остварат во износ од 876.968 илјади денари (проекција на остварени приходи во 2025: 812.194 илјади денари) или зголемување од 7,98% во однос на приходите кои се очекува да се остварат во 2025 година. Приходите кои ги остварува Фондот произлегуваат од каматата на државни записи. Во 2026 година се очекува просечна каматна стапка од 3,6% на годишно ниво⁹ на 12-месечните државни записи.
- Вкупните расходи да достигнат износ од 62.707 илјади денари (проекција на расходи остварени во 2025: 42.922 илјади денари), или зголемување од 46,10%. Вкупните расходи планирани за 2026 година се зголемени за 6,52% во однос на вкупните расходи планирани за 2025 година или се зголемени за 3.841 илјади денари. Вкупниот износ на планираните расходи изнесува 0,25% од состојбата на вкупни парични средства, побарувања по основ на премии и состојбата на хартиите од вредност на Фондот за осигурување на депозити за 2026 година или 8,55% од вкупната планирана нето добивка за 2026 година.

Слика 1. Вкупни планирани расходи за 2026 во однос на состојбата на вкупни парични средства, побарувања по основ на премии и состојбата на хартиите од вредност на Фондот за осигурување на депозити за 2026 година



⁹ Каматните стапки на државните записи се предвидени согласно проекциите на Министерството за финансии во моментот на подготовка на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2026 година.

Деловната активност на Фондот за 2026 година ќе резултира со позитивен ефект:

- Данок на добивка од 81.465 илјади денари (проекција на данок на добивка за 2025: 76.960 илјади денари) или зголемување од 5,85% и
- Нето добивка од 732.796 илјади денари (проекција за нето добивка за 2025: 692.312 илјади денари).

Согласно утврдените вредности на сите позиции од планираниот биланс на успех за 2026 година, приходите се генерираат од каматата остварена по основ на вложување во дванаесетмесечни државни записи, а расходите се реализираат заради непречено извршување на дејноста.

1. Приходи

Структурата на приходите кои ќе ги оствари Фондот во 2026 година се презентирани во табела бр.7.

Табела бр.7 Структура на приходи во план на Биланс на успех

Опис	План		Состојба		Проекција		План		Индекс 8/2	Индекс 8/6
	01.01.2025 - 31.12.2025	%	30.11.2025	%	01.01.2025 - 31.12.2025	%	01.01.2026 - 31.12.2026	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРИХОДИ	806.306	100,00	741.614	100,00	812.194	100,00	876.968	100,00	108,76	107,98
1.Државни записи- дванаесетмесечни	806.306	100,00	741.552	99,99	812.129	99,99	876.968	100,00	108,76	107,98
2..Депозити по видување-НБРМ	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00
3.Депозити по видување-деловни банки	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00
4.Казнена камата по основ на премии	0	0,00	62	0,01	65	0,01	0	0,00		0,00
5.Вонредни приходи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00
6.Приходи од надомест на штета	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00
7.Позитивни курсни разлики	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00

Во 2026 година приходите од камати на државни записи во планиран износ од 876.968 илјади денари, учествуваат со 100% во структурата на вкупните приходи. Се очекува вкупните приходи да бидат зголемени за 7,98% во однос на приходите кои се проектирани за 2025 година, односно да се зголемат за 64.774 илјади денари. Во 2026 година се планира да се купуваат дванаесет месечни државни записи со просечна годишна каматна стапка од 3,6%¹⁰.

¹⁰ Каматните стапки на државните записи се предвидени согласно проекциите на Министерството за финансии во моментот на подготовка на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2026 година.

2. Расходи

Расходната страна на билансот на успех ја сочинуваат седум категории на трошоци. Вкупните расходи за 2026 година ќе изнесуваат 62.707 илјади денари (проекција на расходи во 2025: 42.922 илјади денари), или зголемување од 46,1%. Вкупниот износ на планираните расходи изнесува 0,25% од вкупните парични средства на Фондот или 8,55% од вкупната проектирана нето добивка за 2025 година.

Зголемувањето на расходите нема да влијае врз резервите за сигурност и приходите на Фондот за осигурување на депозити.

Средствата потребни за покривање на планираните расходи се обезбедуваат од ликвидните средства на Фондот и тие не го надминуваат дозволениот праг од минимум 1% од вкупните парични средства на Фондот на годишно ниво.

Табела бр.8 Структура на расходи во план на Биланс на успех

во илјади денари

Опис	План	%	Состојба	%	Проекција	%	План	%	Индекс	Индекс
	01.01.2025 - 31.12.2025				01.01.2025 - 31.12.2025		01.01.2026 - 31.12.2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАСХОДИ	58.866	99,98	35.529	99,91	42.922	99,89	62.707	99,92	106,52	146,10
1.Трошоци за услуги	16.252	27,61	4.572	12,87	6.157	14,34	14.701	23,44	90,46	238,77
2.Амортизација и обезвреднување	1.757	2,98	1.723	4,85	1.881	4,38	3.915	6,24	222,82	208,13
3.Материјални трошоци	2.270	3,86	859	2,42	1.288	3,00	1.750	2,79	77,09	135,87
4.Останати трошоци од работа	8.262	14,04	5.759	16,21	6.665	15,53	9.366	14,94	113,36	140,53
5.Трошоци за вработените	29.890	50,78	22.168	62,39	26.437	61,59	32.500	51,83	108,73	122,93
6.Расходи по основ финансиски вложувања	425	0,72	417	1,17	447	1,04	425	0,68	100,00	95,08
7. Трошоци по основ на надоместоци	10	0,06	31	0,68	47	0,76	50	0,34	500,00	106,38

Во 2026 година категоријата – трошоци за вработени ќе изнесува 32.500 илјади денари, или зголемување од планот за 2025 година за 2.610 илјади денари.

Во оваа категорија, во планот за 2026 година се предвидува резерва од 1.000 илјади денари за посебни намени, во случај на потреба од остварување на право за парична помош на вработен при поднесување на трошоци за лекување на вработениот или на дете на вработениот, на кого поради болест му е препишана долготрајна терапија, операција или пресадување на орган.

Категоријата трошоци за вработени опфаќа 5 нови вработувања на неопределено време согласно актите за систематизација и внатрешна организација, и тоа 1 извршител на работно место – советник и 4 извршители на работно место – помлад соработник со пресметана плата за 12 месеци.

Во категоријата трошоци за вработени се ввалкуирани и трошоци за исплата на регрес за годишен одмор во вкупен износ од 1.000 илјади денари.

Просечната основна нето плата на вработените во Фондот за осигурување на депозити за 2026 година ќе изнесува 61 илјади денари.

Категоријата „трошоци за услуги“ ќе достигне износ од 14.701 илјади денари или 1.551 илјади денари помалку од планот за 2025 година.

Во табела бр.9 е даден аналитички приказ на сите трошоци за услуги во Фондот за осигурување на депозити.

Табела бр.9 Структура на трошоци за услуги

во илјади денари

Опис	План 01.01.2025 - 31.12.2025	Состојба 01.01.2025 - 31.10.2025	Проекција 01.01.2025 - 31.12.2025	План 01.01.2026 - 31.12.2026	Индекс 5/2	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Трошоци за услуги	16.252	4.572	6.157	14.701	90,5	238,8
Трошоци за услуги на физички лица	2.500	2.214	2.414	2.500	100,0	103,5
Провизија за платен промет - НБРМ	30	22	25	30	100,0	122,4
Провизија за платен промет - НЛБ Банка (Провизија за платен промет)	60	52	55	60	100,0	109,1
Провизија за платен промет - Бизнис картичка	2	0.4	0.6	2	100,0	333,3
Банкарски провизии - комерцијални банки	10	0	2	10	100,0	666,7
Премии за осигурување на објект	160	156	156	250	156,3	160,2
Каско осигурување	60	51	51	120	200,0	235,4
Трошоци за телекомуникациски услуги	1.000	562	650	1.200	120,0	184,6
Трошоци за поштенски услуги	10	6	9	10	100,0	117,6
Трошоци за такси превоз	6	7	8	6	100,0	76,8
Трошоци за услуги за одржување простории/опрема	310	300	305	350	112,9	114,8
Услуги за одржување простории/опрема-изработка, ревизија на проектна документација и надзор над изведба	735	0	0	500	68,0	0
Реновирање на простории	6.824	0	0	5.000	73,3	0
Одржување на софтвер	300	148	177	300	100,0	169,5
Одржување на мрежа и компјутери	50	0	5	50	100,0	1.000,0
Хостирање на ВЕБ стана	18	5	9	18	100,0	211,8
Трошоци за маркетинг и реклама	1.200	0	0	1.200	100,0	0
Организирање настан за ден на штедење	300	0	192	300	100,0	156,3
Организирање EFDI настан во врска со осигурување на депозити	800	424	424	800	100,0	188,6
Организирање промотивен настан во врска со осигурување на депозити	500	0	500	500	100,0	100,0
Истражување на јавно мислење	0	0	0	0	0,0	0,0

Трошоци за репрезентација	250	156	245	250	100,0	102,0
Трошоци за угостителски услуги	120	118	119	180	150,0	151,0
Тим билдинг (Стручно усовршување)	300	0	300	400	133,3	133,3
Трошоци за ресертификација стандард ИСО 9001	179	0	0	200	111,7	0
Трошоци за втора надзорна проверка согласно ИСО 9001:2015	89	89	89	0	0,0	0,0
Трошоци за сертификација на стандард ИСО 45001	0	0	0	60		0
Сервисирање на ПП апарати	10	3	3	15	150,0	429,4
Регистрација на моторно возило	50	36	36	50	100,0	137,6
Трошоци за патарини	10	1	3	10	100,0	400,0
Трошоци за паркинг	150	1	150	100	66,7	66,7
Други трошоци за моторно возило	20	26	36	30	150,0	83,8
Сервисирање на возило	200	195	195	200	100,0	102,4
Трошоци за гуми (Отпис на ситен инвентар)	0	0	0	0	0,0	0,0

*износите во табелата се презентирани со вклучен ДДВ

Трошоците за услуги за физички лица изнесуваат 2.500 илјади денари и се наменети за ангажирање на физички лица по потреба согласно Закон за трансформација во редовен работен однос („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2015 и 44/2015), согласно кој институциите можат да ангажираат лица за извршување на физичка или интелектуална работа врз основа на договор на дело, но не повеќе од 1% од вкупен број на вработени односно не повеќе од повеќе од три лица во институциите во кои вкупниот број на вработени е помал од 300 лица. Овие средства би се користеле во случај кога Фондот за осигурување на депозити би имал потреба да ангажира лице/а со договор на дело, односно во случај/и кога работното/ите место/а согласно актите за систематизација не е/се пополнето/и а постои неопходна потреба од ангажирање на лице/а кое/и би ги извршувал/е потребните активности. Трошоци за провизија на банкарски услуги (од целокупното деловно работење на Фондот) изнесуваат 102 илјади денари.

Трошоци за премии за осигурување на објект изнесуваат 250 илјади денари и каско осигурување на службено моторно возило изнесува 120 илјади денари.

Трошоците за телекомуникациски услуги ќе изнесуваат 2.400 илјади денари за двогодишен договор, бидејќи пакетите на телекомуникациски услуги кои што се нудат на пазарот, се склучуваат за период од 2 години. Во текот на 2026 година ќе се спроведе јавна набавка за телекомуникациски услуги за две години и потребно е да се резервираат средства за исплата на обврски во 2026 година, во износ од 1.200 илјади денари, а остатокот ќе се предвидат во планот за 2027 година.

Трошоците за поштенски услуги изнесуваат 10 илјади денари.

Трошоците за такси превоз за службени цели изнесуваат 6 илјади денари.

За 2026 година се планира набавка на услуги за поправки и тековно одржување на просториите во Фондот (одржување на водоводна, електрична и грејна инсталација, противпожарен систем,

варосување и слично) и одржување на лифтовите во објектот на ул. Никола Кљусев број 2 во Скопје во сопственост на Фондот за осигурување на депозити, во вкупен износ од 350 илјади денари.

По основ на услуги за одржување простории/опрема-изработка, ревизија на проектна документација и надзор над изведба се планираат 500 илјади денари како трошок за подготовка на проект за реновирање, ревизија и надзор на деловните простории во зградата во сопственост на Фондот за осигурување на депозити на ул. Никола Кљусев бр. 2 во Скопје.

За реновирање на деловните простории во зградата во сопственост на Фондот за осигурување на депозити на ул. Никола Кљусев бр. 2 во Скопје, се планираат вкупно 5.000 илјади денари.

Редовните трошоци за одржување на софтвер изнесуваат 300 илјади денари.

Трошоците за одржување на мрежа и компјутери се планира да изнесуваат 50 илјади денари.

За хостирање на веб страницата на ФОД се резервираат 18 илјади денари.

Планирани се и трошоци за маркетинг и реклама во износ од 1.200 илјади денари. Од овој износ, 300 илјади денари се наменети за воведување на постојани промотивни активности заради промовирање на улогата и значењето на Фондот на социјалните медиуми, привлекување на вниманието на младите со цел нивно запознавање со важноста на Фондот и целокупната структура на финансиската стабилност. Понатаму, учество во едукативни кампањи, како “Global Money Week” и кампањи во врска со “Денот на штедењето”.

Се планираат трошоци за репрезентација во износ од 250 илјади денари и трошоци за угостителски услуги во вредност од 180 илјади денари. Трошоците за репрезентација се планираат за потребите од редовното и непречено функционирање на институцијата, како и за реализација на службени активности поврзани со соработката со надворешни субјекти, односно обезбедување основни освежителни пијалаци (кафе, вода и сл.) во просториите на институцијата за време на одржување на службени состаноци и угостителски услуги за средби и работни состаноци со претставници на институции од финансискиот сектор, заради зајакнување на соработката и размена на искуства од областа на заштита на депозитите.

Во текот на 2026 година планираме да организираме и промотивни и едукативни настани и тоа: 1) организирање на настан за Ден на штедење – 300 илјади денари, 2) организирање на меѓународна работилница во рамките на членството во ЕФДИ – 800 илјади денари, 3) организирање на настани за промотивни и едукативни активности во врска со осигурувањето на депозити – 500 илјади денари и 4) настан „team building” за вработените во Фондот за осигурување на депозити – 400 илјади денари.

Трошоците за ресертификација за стандард ИСО 9001 изнесуваат вкупно 400 илјади денари за една ресертификација и две надзорни проверки, кои ќе се реализираат во период од 36 месеци. Од нив во Финансискиот план за 2026 година се резервираат 200 илјади денари за ресертификација, за прва надзорна проверка ќе се предвидат 100 илјади денари во

Финансискиот план за 2027 година и останатите 100 илјади денари ќе се предвидат во Финансискиот план за 2028 година за втора надзорна проверка.

Во 2026 година, Фондот планира да спроведе постапка за прва сертификација согласно стандардот ISO 45001 – Системи за управување со безбедност и здравје при работа. Сертификацијата е потребна за воспоставување, имплементација и надворешна проверка на системот за управување со безбедност и здравје при работа, во согласност со добрите практики и барањата за унапредување на работната околина. Планираните средства во износ од 60 илјади денари ќе се користат за услуги на акредитирано сертификациско тело, вклучително и подготовка, проверка и издавање на сертификатот.

Трошокот за сервисирање на ПП апарати изнесува 15 илјади денари.

Редовните трошоци за регистрација на возилата изнесуваат 50 илјади денари, сервисирањето на возилата изнесува 200 илјади денари и други трошоци за возилата изнесуваат 30 илјади денари.

Трошоците за паркинг се планираат да изнесуваат 100 илјади денари, кои се планираат за авансна уплата на услуги за паркинг на вработените во Фондот, а ќе се одбиваат од месечната плата на вработените кои ќе користат паркинг услуга.

Трошоците за патарини за службени патувања се планираат во износ од 10 илјади денари.

Категоријата „амортизација и обезвреднување“ во 2026 година се предвидува да изнесува 3.915 илјади денари.

Категоријата „материјални трошоци“ се предвидува да изнесува 1.750 илјади денари (проекција за 2025: 1.288 илјади денари).

Во овие трошоци се пресметани трошоците за набавка на канцелариски материјали во износ од 200 илјади денари, тонери 60 илјади денари и хигиенски средства 150 илјади денари.

Трошоците за струја се планира да изнесуваат 300 илјади денари.

Во оваа категорија се планираат и трошоците за парно греење 600 илјади денари, трошоци за вода 40 илјади денари, трошоци за претплата на весници и пристап до електронски изданија и списанија 80 илјади денари, гориво за возилата 300 илјади денари и трошоци за печатење обрасци и/или налепници во износ од 20 илјади денари (замена на постоечките налепници на шалтерите во банките и штедилниците или издавање на нови при отварање на нови филијали).

Во табела бр.10 е даден аналитички приказ на материјалните трошоци.

Табела бр.10 Структура на материјални трошоци

во илјади денари

Опис	План	Состојба	Проекција	План	Индекс 5/2	Индекс 5/4
	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 31.10.2025	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026		
1	2	3	4	5	6	7
Материјални трошоци	2.270	859	1.288	1.750	77,1	135,9
Трошоци за канцелариски материјал	200	109	185	200	100,0	108,1
Трошоци за канцелариски материјал-тонери	120	24	45	60	50,0	133,3
Трошоци за хигиенски средства	200	68	155	150	75,0	96,8
Трошоци за струја	600	122	162	300	50,0	185,2
Трошоци за вода	20	8	13	40	200,0	310,2
Трошоци за парно греење	600	277	427	600	100,0	140,5
Трошоци за печатење обрасци и/или налепници	150	5	7	20	13,3	292,5
Трошоци за претплата на весници и пристап до електронски изданија и списанија	80	28	40	80	100,0	200,0
Отпис на ситен инвентар	0	0	0	0	0,0	0,0
Трошоци за потрошено гориво	300	218	254	300	100,0	118,1

*износите во табелата се презентирани со вклучен ДДВ

Категоријата „останати трошоци од работење“ има вредност од 9.366 илјади денари (проекција во 2025 година: 6.665 илјади денари).

Во оваа група на трошоци се калкулираат трошоците за членство во Европскиот форум на осигурители на депозити, кое за 2026 година изнесува 250 илјади денари за земји надвор од Европската Унија, како и членството во IADI (International Association of Deposit Insurers) – Меѓународна асоцијација на осигурители на депозити, кое за 2026 година изнесува 1.600 илјади денари.

Во текот на 2026 година се планира присуство на сите настани кои се организираат во странство во рамките на членството на Фондот за осигурување на депозити во ЕФДИ (Годишно Собрание на ЕФДИ, Меѓународни конференции и обуки од областа на осигурување на депозити, редовни состаноци на Регионалниот форум на земјите од Балканот членки на ЕФДИ, редовни состаноци на Комитетот за односи со јавност на ЕФДИ), како и редовни средби и конференции во организација на IADI.

Други трошоци од оваа категорија се трошоци за стручно усовршување, надоместоци за членови на Управен одбор согласно Одлука за висина на надоместокот утврден од Влада на Република Северна Македонија, 24 часовен мониторинг на објект во износ од 60 илјади денари, други нематеријални трошоци-патничко осигурување од 15 илјади денари, останати трошоци од работењето-провизија Централен Регистар/ЦДХВ од 15 илјади денари, останати трошоци од работењето - електронски потпис од 30 илјади денари поради вклучување на нови корисници и обнова на постоечки, останати трошоци од работењето - трошоци за објавување

од 250 илјади денари, останати трошоци од работењето – адвокатски и нотарски услуги од 1.700 илјади денари, останати трошоци од работењето – консултантски услуги 60 илјади денари, останати трошоци од работењето-дезинсекција од 40 илјади денари, систематски прегледи – 250 илјади денари и останати трошоци од работењето – 200 илјади денари.

Во Финансискиот план за изменување и дополнување на планот за 2025 година, Фондот имаше предвидено средства во вкупен износ од 900.000 денари за набавка на услуга за надворешна ревизија за 2024 и 2025 година, односно по 450.000 денари за секоја ревизорска година. Со оглед на фактот што овие средства беа одобрени согласно измената на планот која е потврдена од Владата на седница одржана на 02 декември 2025 година, во текот на декември 2025 година јавната набавка за ревизија за 2024 и 2025 година ќе се објави, но реализацијата ќе биде во текот на 2026 година. За 2026 година предвидуваме 1.200 илјади денари од кои доколку постапката објавена во 2025 е успешна реализацијата би изнесувала 900 илјади денари (во исто време ќе биде потребно ревизорската куќа да изврши ревизија на две последователни години оддеднаш), но доколку повторно ревизорските услуги се повисоки во тој случај во 2026 година ќе објавиме постапка за јавна набавка на износ од 1.200 илјади денари.

Во табела бр.11 е даден аналитички приказ на останати трошоци од работа.

Табела бр.11 Структура на останати трошоци од работа

Опис	План	Состојба	Проекција	План	Индекс	Индекс
	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025 - 31.10.2025	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	5/2	5/4
1	2	3	4	5	6	7
Останати трошоци од работа	8.262	5.759	6.665	9.366	113,4	140,5
Членарина во меѓународни форуми за осиг. депозити	2.000	1.651	1.651	2.000	100,0	121,1
Членарина во Институт за овластени сметководители	6	6	6	6	100,0	107,1
Дневници за службен пат во земјата	90	50	85	120	133,3	140,5
Дневници за службен пат во странство	250	157	21	300	120,0	138,0
Патни трошоци за службен пат во земјата	30	0	0	30	100,0	0
Патни трошоци за службен пат во странство - авио билети	700	495	625	700	100,0	112,1
Патни трошоци-такси превоз во странство	50	18	38	50	100,0	132,7
Патни трошоци-користење на сопствено возило	0	0	0	0	0,0	0,0
Надомест за сместување на службен пат во земјата	90	66	66	90	100,0	136,6
Надомест за сместување на службен пат во странство	750	693	728	900	120,0	123,7
Надоместоци на членови на Управен одбор	700	636	696	700	100,0	100,6
Трошоци за стручно усовршување	600	325	475	600	100,0	126,2
Трошоци за ревизија	450	0	0	1.200	266,7	0
24 часовен мониторинг на објект	36	32	35	60	166,7	169,3

во илјади денари

Останати трошоци од работењето - судски и други такси	30	1	11	50	166,7	452,5
Останати трошоци од работењето-патничко осигурување	50	5	10	15	30,0	143,7
Останати трошоци од работењето-провизија ЦР, ЦДХВ	10	6	7	15	150,0	201,8
Останати трошоци од работењето-електронски потпис	20	14	14	30	150,0	211,3
Останати трошоци од работењето-трошоци за објавување	250	39	54	250	100,0	465,3
Останати трошоци од работењето-адвокатски и нотарски услуги	1.700	1.498	1.645	1.700	100,0	103,3
Останати трошоци од работењето-дезинсекција	40	0	0	40	100,0	0
Останати трошоци од работењето-консултантски услуги (сметководство)	60	0	45	60	100,0	133,3
Останати трошоци од работењето-систематски преглед	150	0	150	250	166,7	166,7
Останати трошоци од работењето-други трошоци	200	66	106	200	100,0	189,4

*износите во табелата се презентирани со вклучен ДДВ

Вредноста на категоријата „Расходи по основ на финансиски вложувања“ до крајот на 2026 година ќе изнесува 425 илјади денари и за трошоци по основ на надоместоци (надомест за жалбени постапки) се планира износ од 50 илјади денари.

3. Нето добивка за 2026 година

Согласно планираните приходи и расходи од работењето на Фондот за осигурување на депозити во 2026 година се очекува да се оствари нето добивка во износ од 732.796 илјади денари или зголемување од 8,9% во однос на нето добивката планирана за 2025 година.

Табела 12. Нето добивка

Опис	План		Вкупно (проекција)		План		Разлика во апсолутни износи 4/3
	01.1.2025	31.12.2025	01.1.2025	31.12.2025	01.1.2026	31.12.2026	
					План 2026 / Вкупно (проекција) 2025 (%)	План 2026 / План 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
ВКУПНО ПРИХОДИ	806.306	812.194	876.968	108,0	108,8	64.773	
ВКУПНО РАСХОДИ	58.866	42.922	62.707	146,1	106,5	19.785	
Бруто добивка	747.440	769.272	814.261	105,8	108,9	44.989	
Данок на добивка	74.777	76.960	81.465	105,9	108,9	4.505	
НЕТО ДОБИВКА	672.663	692.312	732.796	105,8	108,9	40.484	

Согласно Законот и Статутот на Фондот за осигурување на депозити, нето добивката која се очекува да се оствари во 2026 година ќе биде распределена во „резервите за сигурност“ на Фондот заради зголемување на финансиската сила на Фондот, со што се овозможува поголема сигурност и доверба кај депонентите.

Сите проектирани сегменти и позиции во билансите на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2026 година се темелат на концизна анализа и реални параметри. Оттаму, реални се и очекувањата дека истите ќе бидат целосно прифатени на начин и според вредности имплементирани и презентирани во предметниот материјал.

Изработил:

д-р Краља Чесмаџиска
м-р Маја Ристовска
Ардиан Груби



Контролирал: Јасминка Мартиновска



Наш број 02 - 724/1
Скопје, 11.12.2025

директор/Drejtor

Behar Emini

